



**Оглас за прием на понудувачи во квалификациски систем  
преку веб базирана платформа**

**За склучување на договор за набавка на електрична енергија за  
ден однапред за потребите на универзалниот снабдувач со  
електрична енергија**

**Број на оглас: ОКС 02/19**

**Скопје, јануари 2020**

**Број на оглас: ОКС 02/19**

**ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН**

I.1) Податоци за договорниот орган

I.1.1) Назив на договорниот орган: **ЕВН ХОМЕ ДОО Скопје Друштво за обезбедување на универзална услуга за снабдување со електрична енергија**

I.1.2) Адреса: **11-ти Октомври бр. 9**

I.1.3) Град и поштенски код: **Скопје 1000**

I.1.4) Интернет адреса: **www.evn.mk**

I.1.5) Лице за контакт:

**Благица Поповска** , е-пошта: **blagica.popovska@evn.mk** Телефон: +389 72 933 667  
**Љубен Илиоски** , е-пошта: **ljuben.ilioski@evn.mk** Телефон: +389 72 933 526

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат на

е-пошта: **bids.home@evn.mk**

## ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ОГЛАСОТ

Врз основа на член 101 став (1) точка б) од Законот за енергетика (Службен весник на Република Македонија бр. 96/2018) и член 3 став (3) од Правилата за набавка на електрична енергија за универзалниот снабдувач ( Службен весник на Република Македонија, бр. 172/2018), ЕВН Хоме ДОО Скопје како носител на лиценца за Универзалниот снабдувач со електрична енергија објавува:

### **Оглас за прием на понудувачи во квалификациски систем преку веб базирана платформа За склучување на договор за набавка на електрична енергија за ден однапред за потребите на универзалниот снабдувач со електрична енергија**

#### **1. Предмет на набавката**

ЕВН Хоме ДОО Скопје објавува оглас за прием на понудувачи во квалификациски систем преку веб базирана платформа со цел склучување на рамковен договор за набавка на електрична енергија за потребите на домаќинствата и малите потрошувачи на организиран пазар за ден однапред

#### **2. Дефиниции и кратенки**

(1) Одделните изрази употребени во овој оглас го имаат следното значење:

<b>Рамковен договор за набавка на електрична енергија ден однапред (РД )</b>	Договор склучен помеѓу Квалификуван понудувач и УС
<b>Понудувач</b>	Производители, снабдувачи и/или трговци со електрична енергија од Република Северна Македонија и/или странство кои се регистрирани во согласност со законските прописи на Република Северна Македонија, и кои поседуваат соодветна лиценца издадена од страна на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија како и ЕИС код издаден од страна на АД МЕПСО односно од соодветни институции од странство
<b>Квалификуван понудувач</b>	Понудувач кој има склучено Рамковен Договор за ден однапред со УС
<b>Избран понудувач</b>	Квалификуван понудувач кој ќе биде избран за најповолен во постапката за набавка на електрична енергија и ќе биде поканет да склучи Индивидуален Договор со УС
<b>Оглас за прием на понудувачи во КС за ден однапред</b>	Овој документ кој ќе биде објавен преку веб базирана платформа како и во два дневни весници во Република Северна Македонија и достапен на интернет страната <a href="http://www.evn.mk">www.evn.mk</a>
<b>Набавка на електрична енергија за ден однапред</b>	Постапка која ја спроведува УС во согласност со Правилата за набавка на електрична енергија за универзалниот снабдувач донесени од РКЕ
<b>Индивидуален договор за набавка на електрична енергија ден однапред (ИД )</b>	Купопродажен договор помеѓу квалификуван понудувач и УС со кој се утврдуваат условите за купопродажба на електрична енергија за ден однапред.
<b>Понуда</b>	Понуда за надомест за услуга за тргување (Service Trading Fee) на бараната

	количина ден однапред доставена од страна на квалификуван понудувач.
<b>Покана до квалификуваните понудувачи за поднесување на понуда за набавка на електрична енергија ден однапред (ППП )</b>	Документ во електронска форма кој е испратен од страна на УС до сите квалификувани понудувачи преку електронска пошта и/или веб базирана платформа во кој прецизно се утврдуваат условите според кои ќе биде спроведена постапката за набавка на електрична енергија за ден однапред
<b>Постапка за избор на најповолна понуда за услуга за тргување (Service Trading Fee) за ден однапред</b>	Редослед на настани поврзани со набавка на електрична енергија кои почнуваат со ППП од страна на УС, доставени понуди од страна на квалификуваните понудувачи, евалуација, избор на најповолен квалификуван понудувач и склучување на Индивидуален Договор за ден однапред со избраните понудувачи или доставување на известување дека никој од понудувачите не е избран да склучи ИД за ден однапред со избраните понудувачи
<b>Дневен распоред за испорака на електрична енергија и моќност за ден однапред</b>	Дневен распоред за испорака на електрична енергија со барана моќност (MW) за секој час за период на испорака од 24 часа согласно централно европско време, односно за период од 23 и 25 часа во деновите во преминување од летно на зимско сметање на времето и обратно

(2) Кратенките користени во овој оглас ќе го имаат следното значење:

<b>УС</b>	Универзален снабдувач со електрична енергија кој има обврска за снабдување со електрична енергија како универзална услуга и снабдување со електрична енергија во краен случај (назив на правното лице)
<b>РКЕ</b>	Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија
<b>РД</b>	Рамковен договор за ден однапред
<b>ИД</b>	Индивидуален договор за ден однапред
<b>ППП</b>	Покана до квалификуваните понудувачи за поднесување на понуда за набавка на електрична енергија за ден однапред
<b>КС</b>	Квалификациски систем
<b>ДРИ</b>	Дневен распоред за испорака на електрична енергија и моќност за ден однапред

### 3. Времетраење на Квалификацискиот систем

Времетраење на важноста на КС:

Од денот на објавување на огласот за прием на понудувачи во квалификациски систем преку веб базирана платформа до денот на важење на „Лиценца за вршење на енергетска дејност снабдување со електрична енергија со обврски за обезбедување на снабдување со електрична енергија како универзална услуга и за снабдување со електрична енергија во краен случај“ – 1 јули 2024 година.

Дополнителни информации

Сите заинтересирани за учество во квалификацискиот систем за горенаведениот предмет треба да ја достават бараната документација преку веб базирана платформа **најдоцна до 10.02.2020 до 24:00** по локално македонско време **како првичен рок за доставување на пријавите за учество**. По истекот на првичниот рок за достава на барање за прием во КС, заинтересираните понудувачи може да поднесат барање за прием во воспоставениот квалификациски систем дополнително, во кое било време од времетраењето на квалификацискиот систем.

Датум на објава: **30.01.2020**

#### **4. Право на учество на Огласот**

Право на учество на огласот за прием на понудувачи во квалификацискиот систем преку веб базирана платформа и покажување на интерес за склучување на РД на организиран пазар за ден однапред имаат производители, снабдувачи и/или трговци со електрична енергија кои се регистрирани во Република Северна Македонија и/или странство, и кои поседуваат лиценца за вршење на соодветна енергетска дејност издадена од страна на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија како и ЕИС код издаден од страна на АД МЕПСО, односно од соодветни институции од странство и ги исполнуваат критериумите за утврдување на способност за прием во квалификацискиот систем.

УС го задржува правото да го измени или дополни КС.

#### **5. Постапка што се применува за доделување на договор за набавка на електрична енергија на организиран пазар за ден однапред**

УС ќе набавува електрична енергија наменета за снабдување на потрошувачите од категориите домаќинства и малите потрошувачи кои што ги снабдува универзалниот снабдувач со примена на транспарентни, недискриминаторни и конкурентни постапки.

Оваа постапка е структурирана на следниот начин:

##### **А) Оглас за прием на понудувачи во квалификацискиот систем преку веб базирана платформа**

УС воспоставува и води квалификациски систем на понудувачи на веб базирана платформа за периодот за кој е избран или назначен да обезбеди универзална услуга во снабдувањето со електрична енергија.

##### **Б) Барање за прием во КС**

Сите заинтересирани понудувачи за прием во квалификацискиот систем за горенаведениот предмет треба да достават барање за прием во квалификацискиот систем и бараната документација согласно со овој оглас да ја достават преку веб базирана платформа на начин утврден во Упатството за користење на веб платформата кое е во прилог на овој Оглас за прием на понудувачи во КС.

Во барањето за прием во КС барателот е должен да ја наведе официјалната електронска пошта која ќе се користи за комуникација во врска со предметот на овој Оглас за прием на понудувачи во КС.

##### **В) Оценување на способност на понудувачот**

Оценувањето на способноста на Понудувачите за прием во квалификацискиот систем преку веб базирана платформа го вршат овластени лица од страна на УС во рок од 30 дена од денот на поднесување на барањето. Овластените лица од УС по доставување на документите од страна на понудувачот, а кои се наведени во точка 6 од овој Оглас за прием на понудувачи во КС вршат проверка дали доставените документи се важечки (не постари од 6 (шест) месеци од денот на поднесување на барањето за прием во КС).

Ако барањето за прием во квалификацискиот систем е нецелосно УС му определува на понудувачот дополнителен рок од седум дена за дополнување на барањето. Дополнителните документи понудувачот ги доставува преку веб базираната платформа.

По изврешното оценување УС донесува одлука за прием на Понудувач или одбивање на барањето за прием на понудувач во квалификациски систем.

Овластените лица од УС го информираат Понудувачот за приемот во квалификацискиот систем и го покануваат да склучи РД со УС со што се стекнува со статус на квалификуван понудувач кој може да учествува во постапката за набавка на електрична енергија за потребите на домаќинствата и малите потрошувачи на организиран пазар за ден однапред.

Против оваа одлука Понудувачот може да поднесе приговор до РКЕ.

### **Г) Склучување на РД**

Само понудувачите кои ги исполниле условите за прием во квалификациски систем преку веб базирана платформа имаат право да склучат РД со Универзалниот снабдувач за набавка на електрична енергија за потребите на домаќинствата и малите потрошувачи.

Понудувачите кои склучиле РД со Универзалниот снабдувач се стекнуваат со статус на квалификуван понудувач и имаат право да учествуваат на јавните набавки на електрична енергија организирани од Универзалниот снабдувач.

### **Д) Покана до квалификуваните понудувачи за поднесување на понуда за набавка на електрична енергија за ден однапред (ППП)**

Сите квалификувани понудувачи ќе добијат ППП преку електронска веб платформа и/или електронска пошта, во случај кога е иницирана постапка за набавка на електрична енергија и склучување на ИД. Секое ППП ќе содржи информации, насоки и правила за доставување на понуда од страна на Понудувачот. Понудувачот со доставување на неговата понуда во целост ги прифаќа правилата дефинирани во ППП, и се обврзува да постапува по истите согласно постапката за набавка на електрична енергија за ден однапред.

### **Е) Избор на најповолен Понудувач**

Изборот на најповолен понудувач ќе се изврши со составување на ранг листа на најповолени понудувачи и истото ќе го вршат овластени лица од УС преку евалуација на понудите по пат на "Листа на приоритетно подредување". Листата на приоритетно подредување се формира со растечки редослед, така што, прворангирана, односно најповолна понуда е понудата со најнизок надомест за услуга за тргување (Service Trading Fee) на бараната количина ден однапред.

Надоместокот за услугата за тргување (Service Trading Fee) за електрична енергија се смета за единствен критериум за избор на најповолна понуда. Времето на прием на Понудите ќе биде земен како секундарен критериум, единствено доколку два или повеќе квалификувани понудувачи понудиле ист надоместок за услугата за тргување (Service Trading Fee). Во таков случај за најповолна ќе биде рангирана понудата од квалификуваниот понудувач кој прв ја доставил. Изборот на најповолени квалификувани понудувачи го вршат законските застапници на УС, земајќи го во предвид рангирањето на најповолните квалификувани понудувачи во согласност со критериумите од овој Оглас

### **Ѓ) Објавување на резултатите и известување**

Објавувањето на резултатите од постапката за избор на најповолна понуда за услуга за тргување (Service Trading Fee) за потребите на УС се врши со испраќање на известување преку електронска пошта до сите квалификувани понудувачи кои земале учество во постапката на набавка на електрична енергија и кои имале валидна понуда согласно инструкциите и правилата дефинирани во ППП.

### **Е) Потпишување на Индивидуален договор за набавка на електрична енергија ден однапред**

УС ќе го достави до избраниот Понудувач ИД, а избраниот понудувач има рок од пет работни дена од приемот на договорот да го потпише и достави до УС, во спротивно се смета дека избраниот

понудувач се откажал од договорот, а УС има право да ја наплати гаранцијата на понудата. Во ИД ќе бидат дефинирани правата и обврските помеѓу УС и квалификуваниот понудувач.

## **6. Критериуми за утврдување на способност на понудувачот за прием во квалификацискиот систем**

За да се изврши прием во квалификацискиот систем, Понудувачите треба да ги достават следните документи:

1. Потврда дека не е отворена постапка за стечај од надлежен орган;
2. Потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган;
3. Потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена забрана за вршење на одделна дејност;
4. Потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена трајна забрана за вршење на одделна дејност;
5. потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за јавно-приватно партнерство;
6. Потврда од Регистарот дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност,
7. Потврда од Регистарот дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција привремена забрана за вршење одделна дејност;
8. Документ за регистрирана дејност како доказ дека понудувачот е регистриран како правно лице за вршење на дејноста поврзана со купопродажба на електрична енергија од надлежен орган;
9. Тековна состојба издадена од надлежен орган;
10. Потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде Понудувачот е регистриран;
11. Известување од АД МЕРСО за одобрен и регистриран ENTSO-E идентификационен код (EIC) или од странство или Изјава за одобрен и регистриран ENTSO-E идентификационен код (EIC) дадена од понудувачот;
12. Изјава дека неповратно и безусловно ги прифаќа условите од БД и ИД;
13. Изјава со наведена официјална електронска пошта на Понудувачот за комуникација со УС како и наведени овластени лица за комуникација и нивните електронски пошти со кои ќе можат да учествуваат во понатамошните постапки за набавка на електрична енергија за потребите на УС

Сите наведени потребни документи се доставуваат на веб базирана платформа заверени со штембил „верно на оригинал“ потпис од страна на понудувачот како и печат од компанијата која ги поднесува документите или да бидат нотарски заверени,

Во Република Северна Македонија надлежен орган за издавање на потврди, документ со реден број од 1 до 9 е надлежен Централен регистар, документот со реден број 10 го издава Управа за Јавни приходи, а документите од 12 до 13 ги издава понудувачот.

Ако земјата во која е регистриран понудувачот не ги издава некои од бараните документи наведени во оваа точка, или ако тие не ги опфаќаат сите погоренаведени случаи, понудувачот може да достави изјава за непостоење на дел од бараните документи, заверена кај надлежен орган во земјата каде истиот е регистриран.

Документите треба да бидат во согласност со законодавството на земјата во која се наоѓа седиштето на субјектот кој се јавува на отворениот повик и истите да не бидат постари од шест месеци.

Напомена: Нецелосните пријави за прием во квалификацискиот систем преку веб базирана платформа за ден однапред со непотполна документација нема да се сметаат за важечки се додека не се комплетираат. Доставените прилози не се враќаат.

При секоја промена на некој од горенаведените документи квалификуваниот понудувач е должен во рок од 7 (седум) дена да го информира УС.

## 7. Цени и износи

Надоместокот за услугата за тргување (Service Trading Fee) ќе биде составен дел на цената ( $P_{h1}$ ) по која УС ќе ја откупи испорачаната електрична енергија во мрежата на МЕПСО на дневно ниво од Избраниот продавач. Цената на часовно ниво ( $P_{h1}$ ) ќе претставува збир од цените на електрична енергија остварени на:

- дневниот пазар на берзата во Унгарија ( $HUPX_{DAMh(HU)}$ ) во соодветниот час,  $HUPX_{DAMh}$
- надоместокот за услугата за тргување, Service Trading Fee

$$P_{h1} = HUPX_{DAMh(HU)} + \text{Service Trading Fee}$$

каде што:

**$HUPX_{DAMh(HU)}$**  – Постигната цена на енергија на дневниот пазар на берзата во Унгарија ( $HUPX$ ) на пазарот ден однапред (ДАМ) за секој час објавена на страната [www.hupx.hu](http://www.hupx.hu) како „Hourly prices and volumes “

**Service Trading Fee** – Услуга за тргување која е предмет на ова барање изразена во EUR/MWh

УС со цел оптимизирање на своето работење, преку избраниот квалификуван понудувач со кој ќе склучи ИД за набавка ден однапред за потребите на УС, може од избраниот понудувач да побара и продажба на вишокот на електрична енергија во мрежата на МЕПСО кој може да се појави за ден однапред.

Цената ( $P_{h2}$ ) по која ќе биде продадена енергијата на избраниот Понудувач ќе претставува цена на енергија на дневниот пазар на берзата во Унгарија ( $HUPX_{DAMh(HU)}$ ) во соодветниот час намалена за надоместокот за услугата за тргување, Service Trading Fee :

- дневниот пазар на берзата во Унгарија ( $HUPX_{DAMh(HU)}$ ) во соодветниот час,  $HUPX_{DAMh(HU)}$
- надоместокот за услугата за тргување, Service Trading Fee

$$P_{h2} = HUPX_{DAMh(HU)} - \text{Service Trading Fee}$$

Сите дополнителни трошоци кои ќе произлезат при испораката на електрична енергија од страна на Понудувачот треба да бидат содржани во надоместокот за услуга за тргување (Service Trading Fee) и ќе бидат на товар на понудувачот.

Износот на часовно ниво (ЕУР) за испорачана енергија ќе претставува производ на испорачаната количината на електрична енергија и цената на часовно ниво ( $P_{h1}$ ), а износот на часовно ниво (ЕУР) за продадениот вишок на електрична енергија ќе претставува производ на продадената количина на електрична енергија и цената на часовно ниво ( $P_{h2}$ ).

Месечниот износ (ЕУР) за испорачана енергија ќе претставува збир на сите часовни износи за испорачана енергија за соодветниот месец на испорака, а месечниот износ (ЕУР) за продадениот вишок на електрична енергија ќе претставува збир на сите часовни износи за продадена енергија за соодветниот месец на испорака.

## 8. Минимален број на понудувачи

Минималниот број на понудувачи што треба да бидат примени во квалификацискиот систем при воспоставувањето и за времетраењето на системот не треба да е понизок од три понудувачи.

## 9. Останати одредби

Сите трошоци настанати за Понудувачот во подготвувањето и испраќањето на документите во врска со овој оглас паѓаат на товар на Понудувачот.

УС ќе ги земе предвид само комплетните документи согласно Точка б од овој оглас.



Сите прашања во врска со овој оглас треба да бидат проследени во писмена форма преку соодветната веб платформа и/или следната електронска пошта [bids.home@evn.mk](mailto:bids.home@evn.mk)

#### **10. Административни и дополнителни информации**

Прилог 1 на овој Оглас е **Упатство за користење на веб платформата** со кое заинтересираните понудувачи се запознаваат со правилата за користење на квалификацискиот систем и веб базираната платформа

Прилог 2 на овој Оглас е Барањето за прием во КС.

#### **11. Модел на договор за набавка**

прилог 3: Рамковен договор за набавка на електрична енергија ден однапред

Прилог 4: Индивидуален договор за набавка на електрична енергија ден однапред

#### **12. Изјава за прифаќање на услови како прилог**

Понудувачот при доставување на документи за понудата доставува и Изјава за прифаќање на условите.